

**Работилница: Промоција на Нови Модели на културни институции**

**14 - 16 Март 2012, Маврово, Македонија**

**Лидери на работилницата:**

**Г-дин Крис Кулеманс, експерт од Холандија**

**Заедно со Г-а Вилемјин Ламп**

**Со поддршка на**

**Г-а Виолета Симјановска, експерт од Р. Македонија**

**Иницијатори и организатори: ЦИУ Мултимедиа**

**Контакт лице: Катерина Мојанчевска**



**Kingdom of the Netherlands**

Поддржано од Кралството на Холандија

## **РАБОТЕН ПЛАН**

### **Ден 1: 14-ти Март 2012 (Среда)**

15.00 - 18.00 Пристигнување на учесниците

Сместување во Хотел Бистра, Маврово

18.00 - 19.00 Отварање на семинарот – **Нејзината Екселенција Г-а Мариет Шуман, Амбасадорка на Кралството Холандија во Скопје**  
**Претставник од Холандската Амбасада во Скопје**

**Г-а Виолета Симјановска-** Преглед на семинарот

19.00 - 19.45 **Тема: *Како мојата посета во Македонија ми помогна да се инспирирам и да креирам нов арт центар во Амстердам: de Tolhuistuin*** - Г-дин Крис Кулеманс (проследено со кратка презентација од **Г-а Вилемјин Ламп, организатор на Cultural Bazar, Амстердам**)

20.00 Вечера

### **Ден 2: 15-ти Март 2012 (Четврток)**

08.00- 09.00 Доручек

09.00 - 10.30 **Тема: *Претставување на учесниците, за нивните локални иницијативи***, водено од **Г-дин Крис Кулеманс**

Дискусија и прашања

10.30 -11.00 **Кафе пауза**

11.00 - 13.30 **Работилници:** Работни сесии, организирани за учесниците кои се дел од локални специфични проекти

**Теми за работа во работилниците:**

**Работилница 1 (Крис Кулеманс): стратешко планирање и менаџмент, градење на тимови**

*Што е визијата за еден фестивал, центар, проект? Како да се гради вистинска коалиција со партнери? Како да се мобилизира тим со добри професионалци и волонтери? Како да се дефинираат правите чекори?*

**Работилница 2 (Вилемјин Ламп): финансирање, различни начини на финансирање**

*Како да се комбинираат извори на финансирање за почеток, развој и реализација? Како да ја ускладите вашата агенда со агендата на донаторите? Кои иновативни форми на финансирање се возможни?*

**Работилница 3 (Виолета Симјановска): структура на организации**

*Како се споделуваат одговорности? Како да се вклучат луѓе и институции според нивните специфични подобности? Кои се најефективните структури (привремени или стални) на една организација?*

13.00 - 17.00 Пауза за ручек

17.00 – 20.00 Работилници: Работни сесии, организирани за учесниците кои се дел од локални специфични проекти

**Теми за работа во работилниците:**

**Работилница 1 (Крис Кулеманс): програми базирани на заедницата**

*Како да се изгради доверба помеѓу локалните заедници кои се вклучени? Каков вид на партиципативни програми се потребни и*

пожелни? Како да се стимулира учество на претставници од заедницата? Како да се гради долгорочна партиципативност?

## **Работилница 2 (Вилемјин Ламп): PR стратегии**

**Која е потребната публика? Кои се најкорисни медиуми кои може да се користат? Како може PR кампања да биде корисна да се постигне активно учество на заедницата и на посетителите?**

20.00 - 21.30 Вечера

### **Ден 3: 16-ти Март 2012 (Петок)**

08.00 - 09.00 Доручек

09.30 - 10.30 Презентација на резултатите од работилниците и предлог за чекори кои би следеле во иднина, водено од Крис Кулеманс

11.00 – 12.00 Прашања и евалуација на семинарот

12.00 - 13.00 Ручек и заминување на учесниците

Годишната програма на ЦИУ Мултимедиа е поддржана од CIVICA Mobilitas програмата-имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од СДЦ.